

АГЕНДА

*Информативен настан за инструментот
Кофинансирани грантови за старт-ап, спин оф претпријатија и
иновации*

Технолошко-металуришки факултет Скопје, 18.03.2015 г.

15:00 – 15:15	Регистрација на учесниците
15:15 – 15:30	Отворање на настанот - Јасмина Поповска, директор на Фондот
15:30 – 16:15	Можности за финансирање Претставување на првиот повик за финансирање под инструментот <i>Кофинансирани грантови за старт-ап, спин-оф претпријатија и иновации</i>
16:15 – 16:30	Прашања и одговори
16:30 – 16:45	Пауза
16:45 – 17:45	Подготовка на предлог-проекти • Апликациски формулар • Бизнис план • Буџет на проектот • Придружна документација
17:45 – 18:00	Прашања и одговори